

Барање. бр. 2020/413-829

Дата: 04.05.2021

Предмет: Повик за ангажирање на експерти за потребите на проектот „Балкански млади: поврзување на едукацијата, способностите и партнерскиот потенцијал во регионалните практики за вработување“

Почитувани,

Националниот младински совет на Македонија Ве поканува да доставите понуда за ментори за стратешко планирање и стратегии за прибирање средства за потребите на проектот „Балкански млади: поврзување на едукацијата, способностите и партнерскиот потенцијал во регионалните практики за вработување“

- 1) Понудата треба да ги содржи следниве информации:
 - Финансиска понуда (документ во прилог, анекс 2)
 - Тековна состојба на добавувачот (доколку е правно лице), не постара од една година;
 - Кратка биографија на експертот со референци;
 - Потпишана изјава за ексклузивност и достапност, (документ во прилог, анекс 3)
 - Потпишана изјава (доколку се работи за правно лице) дека нема правни пречки за реализација на активноста (документ во прилог, анекс 4);¹

На повикот имаат право да се пријават сите заинтересирани правни и физички лица. Правните лица можат да аплицираат со тим од двајца ментори Повеќе детали за условите и начинот на пријавување можете да најдете во документот „Услови за работа“.


Проектите финансирани од ЕУ се ослободени од сите давачки, даноци и такси, вклучувајќи го и данокот на додадена вредност (ДДВ). Оттаму, единечните цени кои вклучуваат ДДВ нема да бидат прифатени.

Понудата се доставува до Национален младински совет на Македонија (ул. Вељко Влаховиќ 7/1-1, 1000 Скопје) скенирана на е-пошта applications@nms.org.mk

Како наслов на електронската порака наведете: „„Апликација за ментор – назив/име и презиме“.

Документите во понудата доставени по е-пошта треба да се скенирани и со печат и потпис од одговорното лице/понуваачот(доколку е физичко лице).

¹ Доколку понудувачот е правно лице изјавата треба да ја потпише застапникот на правното лице



Национален младински совет
на Македонија

ул. Вељко Влаховиќ 7/1-1, 1000 Скопје

+389 78 350 531

info@nms.org.mk

[/NMSMKD](#)

[@NMSmkd](#)



Документацијата која се поднесува во копија треба да е заверена од понудувачот со печат и потпис од одговорното лице, со назнака „Верно на оригиналот“.

Понудата треба да се достави во рок од 10 дена од датумот на повикот, не подоцна од 17.05.2021 година (понеделник), до 16:00 часот.

Сите понудувачи кои доставиле понуди кои ги исполнуваат условите ќе бидат разгледани од страна на евалуционата комисија и соодветно известени.

Со почит,
Национален младински совет на Македонија